

Заедно научивме дека:
- Паричната единица во Република Македонија е денар. Со овие пари не можеме да плаќаме во другите земји освен во нашата држава.
За плаќање во странство се користат други валути: на пример, евра, долари, фунти, динари...



ОУ „Коле Неделковски“, IV-б одд.



Секоја банкнота и монета има предна страна (аверс) и задна страна (реверс). На нив се насликани обележја од поднебјето на нашата држава.

Секоја пара има заштитни елементи за да не може да се фалсификува.

Научивме и многу други работи, добивме и подароци, но за тоа ќе ви раскажеме во следниот број, кога на овие страници ќе гостуваат деца од училиштата што ги посетивме. Ние кај нив, но ете и тие кај нас!



ОУ „Дитурија“, Сарај, V-1 одд.

- Македонските пари се прават во Народната банка, тоа веќе го научивме. Но постојат книжни и метални пари. Книжните се нарекуваат банкноти, нив можеме да ги сретнеме во вредност од: 10, 50, 100, 500, 1 000, 5 000 денари, а монетите во вредност од 1, 2, 5, 10 и 50 денари.

Наградното прашање за овој број гласи: како се нарекуваат предната и задната страна на парите?

Одговорот испратете го на нашата адреса:

НАГРАДЕНИ ВО ОВА КОЛО

1. Ана Трпевска, 5-3 одд.,
ООУ „11 Октомври“ – Скопје (касичка)

2. Ана Маркоска, 5-1 одд.,
ООУ „Коста Рацин“ – Брвеница, Тетово (паричник)

3. Ангела Трајаноска, 4-3 одд.,
ООУ „Кузман Јосифовски Питу“ – Кичево (капче)

